

**EN Start Here**

**SL Začnite tukaj**

**EL Ξεκινήστε εδώ**

**HR Počnite ovdje**



© 2020 Seiko Epson Corporation  
Printed in XXXXXX

**Read This First**

This printer requires careful handling of ink. Ink may splatter when the ink tanks are filled or refilled with ink. If ink gets on your clothes or belongings, it may not come off.

**Διαβάστε πρώτα αυτό**


Πρέπει να χειρίζεστε προσεκτικά το μελάνι σε αυτόν τον εκτυπωτή. Όταν γεμίζετε ή ξαναγεμίζετε με μελάνι τα δοχεία, μπορεί να πεταχτεί μελάνι. Αν το μελάνι πέσει σε ρούχα ή αντικείμενα, ίσως να μην φεύγει.

**Najprej preberite to obvestilo**

Pri ravnanju s črnilom za tiskalnik bodite previdni. Pri polnjenju posod za črnilo ali dolivanju črnila vanje se lahko poškropite s črnilom. Če črnilo pride v stik z oblačili ali drugimi predmeti, ga morda ne boste mogli odstraniti.

**Pročitajte prije početka**

Pisač zahtijeva pažljivo rukovanje tintom. Tinta se može prosuti pri punjenju ili dopuni spremnika tintom. Ako tinta dospije na odjeću i druge predmete, možda se neće moći skinuti.



Additional items may be included depending on the location.

Μπορεί να συμπεριλαμβάνονται επιπλέον στοιχεία αναλόγως της περιοχής.

Morda so priloženi dodatni elementi, odvisno od lokacije.


Ovisno o lokaciji, mogu biti priloženi i neki drugi artikli.

The initial ink bottles will be partly used to charge the print head. These bottles may print fewer pages compared to subsequent ink bottles.

Οι αρχικές φιάλες μελάνης θα χρησιμοποιηθούν εν μέρει για τη φόρτιση της κεφαλής εκτύπωσης. Αυτές οι φιάλες μπορεί να εκτυπώσουν λιγότερες σελίδες σε σύγκριση με τις επόμενες φιάλες μελάνης.

Stekleničke s črnilom za začetno nastavitev bodo delno uporabljene za polnjenje tiskalne glave. S temi stekleničkami boste morda natisnili manj strani kot z nadaljnjimi stekleničkami s črnilom.

Početne bočice s tintom djelomično će se koristiti za punjenje ispisne glave. Te bočice ispisat će manji broj stranica u usporedbi sa sljedećim bočicama s tintom.



Do not connect a USB cable unless instructed to do so.

Μην συνδέετε το καλώδιο USB, παρά μόνο όταν σας ζητηθεί.

Kabel USB priključite šele, ko ste k temu pozvani.

Ne spajajte USB kabel ako niste primili uputu da to učinite.

# Setting Up the Printer

See this guide or Epson video guides for printer setup instructions. For information on using the printer, see the *User's Guide* on our Web site. Select **Support** to access the manuals.




Δείτε αυτόν τον οδηγό ή το βίντεο-οδηγό της Epson για οδηγίες εγκατάστασης. Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του εκτυπωτή, ανατρέξτε στις *Οδηγίες χρήστη* στην τοποθεσία μας στο web. Επιλέξτε **Υποστήριξη** για πρόσβαση στις οδηγίες χρήσης.

Za navodila za nastavitev tiskalnika si oglejte ta navodila za uporabo ali navodila za uporabo družbe Epson v obliki videoposnetka. Informacije o uporabi tiskalnika najdete v priloženi *Navodila za uporabo* na našem spletnem mestu. Priročnike najdete tako, da izberete možnost **Podpora**.

Upute za postavljanje pisača pronaći ćete u ovom vodiču i Epsonovim video vodičima. Informacije o uporabi pisača potražite u dokumentu *Korisnički vodič* na našoj internetskoj stranici. Odaberite **Podrška** za pristup priručniku.



<http://epson.sn>




Make sure that the color of the ink tank matches the ink color that you want to fill.

Βεβαιωθείτε ότι το χρώμα του δοχείου μελανιού ταιριάζει με το χρώμα που θέλετε να γεμίσετε.


Barva posode za črnilo se mora ujemati z barvo črnila, ki ga želite doliti.

Pobrinite se da boja spremnika s tintom odgovara boji tinte koju želite napuniti.









- ❑ Use the ink bottles that came with your printer.
- ❑ Epson cannot guarantee the quality or reliability of non-genuine ink. The use of non-genuine ink may cause damage that is not covered by Epson's warranties.
- ❑ Remove the cap while keeping the ink bottle upright; otherwise ink may leak.
- ❑ Χρησιμοποιήστε τις συνοδευτικές φιάλες μελανιού του εκτυπωτή σας.
- ❑ Η Epson δεν εγγυάται την ποιότητα ή την αξιοπιστία των μη γνήσιων μελανιών. Αν χρησιμοποιείτε μη γνήσιο μελάνι, υπάρχει κίνδυνος βλάβης, την οποία δεν καλύπτουν οι εγγυήσεις της Epson.
- ❑ Αφαιρέστε το καπάκι κρατώντας τη φιάλη μελανιού σε όρθια θέση.
- ❑ Uporabite stekleničke s črnilom, ki so bile priložene tiskalniku.
- ❑ Epson ne jamči za kakovost ali zanesljivost neoriginalnega črnila.
- ❑ Z uporaba neoriginalnih črnil lahko povzročite poškodbe, ki niso zajete v jamstvo družbe Epson ne krije.
- ❑ Stekleničko s črnilom držite v pokončnem položaju in odstranite pokrovček, saj lahko v nasprotnem primeru črnilo začne iztekati.
- ❑ Upotrijebite bočice s tintom isporučene uz vaš pisač.
- ❑ Epson ne može jamčiti kvalitetu ili pouzdanost tinte koja nije originalna.
- ❑ Uporaba neoriginalne tinte može uzrokovati štetu koju ne pokriva jamstva tvrtke Epson.
- ❑ Uklonite čep dok bočicu s tintom držite u uspravnom položaju; u suprotnom može doći do curenja tinte.


- 4** Pour all of the ink from the bottle into the printer.  
Χύστε όλη τη μελάνη της φιάλης μέσα στον εκτυπωτή.  
Nalijte vso črnilo iz stekleničke v tiskalnik.  
Izlijte svu tintu iz bočice u pisač.



- ❑ If the ink does not start flowing into the tank, remove the ink bottle and try reinserting it.
- ❑ Do not leave the ink bottle inserted; otherwise the bottle may be damaged or ink may leak.
- ❑ Εάν το μελάνι δεν αρχίσει να ρέει εντός του δοχείου, αφαιρέστε το φιαλίδιο μελάνης και δοκιμάστε να το τοποθετήσετε ξανά.
- ❑ Μην αφήνετε το μπουκάλι μελανιού τοποθετημένο στην υποδοχή, καθώς υπάρχει κίνδυνος φθοράς του μπουκαλιού ή διαρροής μελανιού.
- ❑ Če črnilo ne začne teči v posodo, odstranite stekleničko s črnilom in jo poskusite znova vstaviti.
- ❑ Stekleničko s črnilom morate odstraniti, saj se lahko v nasprotnem primeru poškoduje ali pa začne črnilo iztekati.
- ❑ Ako se spremnik ne počne puniti tintom, uklonite bočicu s tintom i pokušajte je ponovno umetnuti.
- ❑ Bočicu s tintom uklonite nakon uporabe jer u suprotnom može doći do oštećenja bočice ili curenja tinte.



Select a language and time.  
Επιλέξτε γλώσσα και ώρα.  
Izberite jezik in čas.  
Odaberite jezik i vrijeme.




When the message of seeing *Start Here* is displayed, press **OK** for **5 seconds**. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα *Ξεκινήστε εδώ*, πατήστε **OK** για **5 δευτερόλεπτα**. Ko se prikaže sporočilo *Začnite tukaj*, pritisnite gumb **OK** in ga držite **5 sekund**.

Kada se prikaže poruka koja pokazuje *Počnite ovdje*, pritisnite **OK** i zadržite **5 sekundi**.

12 Follow on the on-screen instructions to start charging ink. Charging ink takes about 9 minutes.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για την έναρξη της πλήρωσης μελάνης. Η πλήρωση μελάνης διαρκεί γύρω στα 9 λεπτά. Uprate navodila na zaslonu za začetek polnjenja črnila. Polnjenje črnila traja približno 9 minut.

Slijedite upute na zaslonu kako biste počeli puniti tintu. Punjenje tinte traje otprilike 9 minuta.




13 Load paper in the paper cassette with the printable side facing down.

Τοποθετήστε χαρτί στην κασέτα χαρτιού με την εκτυπώσιμη πλευρά στραμμένη προς τα κάτω.

V kaseto za papir vstavite papir tako, da je stran za tiskanje obrnjena navzdol.

Stavite papir u ladicu za papir ispisnom stranom okrenutom prema dolje.



- (a) Do not load paper above the ▲ arrow mark inside the edge guide.  
 (a) Μην τοποθετείτε το χαρτί πάνω από την ένδειξη βέλους ▲ που βρίσκεται μέσα στον πλαϊνό οδηγό.  
 (a) Papirja ne naložite prek puščične oznake ▲ znotraj vodila robov.  
 (a) Ne stavljajte papir iznad oznake strelice ▲ unutar rubne vodilice.

14 Set the paper size and type for the paper cassette. You can change these settings later.

Ορίστε το μέγεθος και τον τύπο χαρτιού για την κασέτα χαρτιού. Μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις στη συνέχεια.

Nastavite vrsto in velikost papirja za kaseto za papir. Te nastavitve lahko pozneje spremenite.

Podesite veličinu i vrstu papira za ladicu za papir. Ove postavke možete mijenjati kasnije.

15 Connect your computer or smart device with the printer. Visit the website to install software and configure the network. Windows users can also install software and configure the network using the CD supplied.

Συνδέστε τον υπολογιστή ή την έξυπνη συσκευή σας στον εκτυπωτή. Επισκεφθείτε την τοποθεσία web για να εγκαταστήσετε το λογισμικό και να ρυθμίσετε το δίκτυο. Οι χρήστες Windows μπορούν επίσης να εγκαταστήσουν λογισμικό και ρυθμίσουν το δίκτυο με το CD που παρέχεται.

V računalniku ali pametni napravi vzpostavite povezavo s tiskalnikom. Obiščite spletno mesto, da namestite programsko opremo in konfigurirate omrežje. Uporabniki sistema Windows lahko za namestitev programske opreme in konfiguracijo omrežja uporabijo tudi priloženi CD.

Spojite računalno ili pametni uređaj na pisač. Posjetite web-mjesto kako biste instalirali softver i konfigurirali mrežu. Korisnici sustava Windows također mogu instalirati softver i konfigurirati mrežu koristeći isporučeni CD.



## Troubleshooting

For troubleshooting, Select ⓘ for assistance. This feature provides step by step and animation instructions for most issues such as adjusting print quality and loading paper.




Για αντιμετώπιση προβλημάτων, επιλέξτε ⓘ για βοήθεια. Αυτή η δυνατότητα παρέχει αναλυτικές οδηγίες και οδηγίες κίνησης για τα περισσότερα προβλήματα, όπως τη ρύθμιση ποιότητας εκτύπωσης και την τοποθέτηση χαρτιού.

Pri odpravljanju težav izberite ⓘ za pomoč. Ta funkcija zagotavlja navodila po korakih in animacije za večino težav, kot sta prilagajanje kakovosti tiskanja in nalaganje papirja.

Za rješavanje problema odaberite ⓘ za pomoć. Ova značajka pruža vam upute s koracima i animacijom za većinu problema kao što su prilagođavanje kvalitete ispisa i umetanje papira.



## Transporting



Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

Для пользователей из России  
Срок службы: 5 лет.

Türkiye'deki kullanıcılar için

- AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
  - Ürünün Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilan edilen kullanma ömrü 5 yıldır.
  - Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapılabilir.
- Üretici: SEIKO EPSON CORPORATION  
 Adres: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan  
 Tel: 81-266-52-3131  
 Web: http://www.epson.com/

Windows® is a registered trademark of the Microsoft Corporation.  
 Mac is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.  
 Android™ is a trademark of Google LLC.

The contents of this manual and the specifications of this product are subject to change without notice.



MK Почнете  
оттука  
SR Počnite ovde

HE התחל כאן  
TR Buradan  
Başlayın

**Прво прочитајте го ова**

За користење на овој печатач потребно е внимателно ракување со мастилото. Може да прсне мастило кога резервоарите се полнат или дополнуваат. Ако ви прсне мастило на облеката, може да не се исчисти.

**Prvo pročitajte ovo**


Ovaj štampač zahteva pažljivo rukovanje mastilom. Mastilo može da prsne prilikom punjenja ili dolivanja mastila u spremišta za mastilo. Ako mastilo dospe na vašu odeću ili lične stvari, možda nećete moći da ga uklonite.

**קרא זאת קודם**

במדפסת זו חשוב להשתמש נכון בדיו. הדיו עלול להינתן בעת מילוי מכלי הדיו או מילויים מחדש. אם בגד או חפץ כלשהו מוכתם בדיו, ייתכן שלא ניתן יהיה להסיר אותו.

**Önce bunu okuyun**

Bu yazıcıdaki mürekkebin kullanımına dikkat edilmelidir. Mürekkep tankları doldurulurken veya yeniden doldurulurken etrafa mürekkep bulaşabilir. Giysilerinize veya eşyalarınıza mürekkep bulaşırca bu lekelerin temizliği mümkün olmayabilir.



Во зависност од локацијата, може да бидат вклучени дополнителни производи.

Mogu biti uključene dodatne stavke u zavisnosti od lokacije.

בהתאם למיקום, אפשר שיצורפו פריטים נוספים.


Konuma bağlı olarak ek öğeler eklenebilir.

Почетните шишиња со мастило делумно ќе се користат за полнење на главата за печатење. Со овие шишиња може да се отпечатаат помал број страници во споредба со наредните шишиња со мастило.

Početne bočice sa mastilom će se delimično koristiti za punjenje glave za štampanje. Ove bočice mogu odštampati manje stranica u odnosu na naredne bočice sa mastilom.

בקבוקי הדיו המקוריים ינוצלו חלקית כדי לטעון את ראש ההדפסה. אפשר שבקבוקים אלה ידפיסו פחות עמודים בהשוואה לבקבוקי הדיו הבאים.

Baskı kafasını şarj etmek için ilk mürekkep şişeleri kısmen kullanılacaktır. Bu şişeler izleyen mürekkep şişeleriyle karşılaştırıldığında daha az sayfa yazdırabilir.



Не приклучувајте USB-кабел ако не добиете таква инструкција.

Nemojte priključivati USB kabl ako niste dobili uputstvo da to učinite.

אל תחבר כבל USB אלא אם כן התבקשת לעשות זאת.

Sizden istenmediği sürece bir USB kablosu bağlamayın.

**Setting Up the Printer**

Инструкции за поставување на печатачот се достапни во ова упатство или во видео упатствата за Epson. Повеќе информации за употребата на печатачот се достапни во Упатството за корисникот на нашата веб-локација. Изберете Поддршка за да ги отворите прирачниците.




Pogledajte ovaj vodič ili Epson video vodiče radi uputstava za podešavanje štampača. Pogledajte Korisnički vodič na našoj internet lokaciji radi informacija o upotrebi štampača. Da biste pristupili priručnicima, izaberite Podrška.

להוראות הגדרת מדפסת, עיין במדריך זה או בסרטי ההדרכה של Epson. עבור מידע על השימוש במדפסת, עיין במדריך למשתמש באתר האינטרנט שלנו. בחר תמיכה כדי לגשת למדריכים.

Yazıcı kurulum talimatları için bu kılavuza veya Epson video kılavuzlarına bakın. Yazıcıyı kullanmayla ilgili bilgi için web sitemizdeki Kullanım Kılavuzu belgesine bakın. Kılavuzlara erişmek için Destek'i seçin.



<http://epson.sn>




Погрижете се бојата на резервоарот за мастило да се совпаѓа со бојата на мастилото со коешто сакате да го полните.

Vodite računa da boja rezervoara sa mastilom odgovara boji mastila koje želite da napunite.

ודא שהצבע של מיכל הדיו תואם לצבע הדיו שברצונך למלא.

Mürekkep tankının renginin doldurmak istediğiniz mürekkep rengiyle uyduğundan emin olun.



- Користете ги шишињата со мастило испорачани со печатачот.
- Epson не може да гарантира за квалитетот или сигурноста на неоригиналното мастило. Употребата на неоригинално мастило може да предизвика оштетување што не е покриено со гаранциите на Epson.
- Извадете го капачето држејќи го шишето со мастило исправено; во спротивно мастилото може да истече.
- Koristite bočice sa mastilom koje su isporučene uz štampač.
- Epson ne garantuje kvalitet i pouzdanost neoriginalnog mastila. Korišćenje neoriginalnog mastila može prouzrokovati oštećenja koja nisu pokrivena garancijom kompanije Epson.
- Skinite poklopac držeći bočicu s mastilom u uspravnom položaju, u protivnom može doći do curenja mastila.

- יש להשתמש בבקבוקי הדיו שצורפו אל המדפסת.
- חברת אפסון אינה אחראית על האיכות או האמינות של דיו שאינו מקורי. שימוש בדיו לא מקורי עלול לגרום לנזקים שאינם מכוסים באחריות של חברת אפסון.
- הסר את המכסה תוך הקפדה לא להטות את בקבוק הדיו; אחרת, הדיו עלול לדלוף.


- Yazıcınızla gelen mürekkep kartuşlarını kullanın.
- Epson, orijinal olmayan mürekkeplerin kalitesini ve güvenilirliğini garanti edemez. Orijinal olmayan mürekkep kullanımı Epson'ın garantisi kapsamında olmayan hasara yol açabilir.
- Mürekkep şişesini dik tutarken kapağı çıkarın, aksi halde mürekkep sızabilir.

4 Истурете го целото мастило од шишето во печатачот.

Sipajte svu količinu mastila iz bočice u štampač.

שפוך את כל הדיו מהבקבוק לתוך המדפסת.

Şışedeki tüm mürekkebi yazıcıya dökün.








- Ако мастилото не почнува да тече во резервоарот, извадете го шишето со мастило и вметнете го повторно.
- Не оставајте го вметнато шишето со мастило; во спротивно, шишето може да се оштети или мастилото да протече.

Ako mastilo ne počne da teče u rezervoar, uklonite bočicu s mastilom i pokušajte ponovo da je postavite.

Nemojte ostavljati bočicu s mastilom postavljenu; u protivnom može doći do oštećenja bočice ili curenja mastila.

אם הדיו אינו מתחיל לזרום לתוך המכל, הסר את בקבוק הדיו ונסה להכניס אותו מחדש. אל תשאיר את בקבוק הדיו כשהוא מוכנס; הדבר עלול להזיק לבקבוק או לגרום לדליפת דיו.

- Mürekkep tankı akmaya başlamazsa mürekkep şişesini çıkarın ve yeniden yerine takmayı deneyin.
- Mürekkep şişesini yerleştirilmiş olarak bırakmayın; aksi durumda şişe hasar görebilir veya mürekkep sızabilir.




Изберете јазик и време.

Izaberite jezik i vreme.

Bir dil ve saat seçin.

בחר שפה ושעה.





11 Koga ќе се прикаже порака да погледнете во Почнете оттука, притиснете **OK** и задржете **5 секунди**.

Kada se pojavi poruka Počnite ovde, pritisnite **OK** na **5 sekundi**.

כאשר מוצגת ההודעה של התחיל כאן לחץ **OK** למשך **5 שניות**.


Buradan Başlayın mesajı görüntülediğinde **OK** düğmesini **5 saniye** basılı tutun.

12 Следете ги инструкциите на екранот за да го започнете полнењето со мастило. Полнењето мастило трае околу 9 минути.

Sledite uputstva na ekranu da biste započeli punjenje mastila. Punjenje mastila traje oko 9 minuta.

פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך כדי להתחיל לטעון דיו. טעינת הדיו אורכת כ-9 דקות.

Mürekkebi doldurmaya başlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin. Mürekkep doldurma yaklaşık 9 dakika sürer.




13 Ставете хартија во касетата за хартија со страната за печатење свртена кон долу.

Ubacite papir u kasetu za papir sa stranom za štampanje okrenutom nadole.

הכנס נייר למגש הנייר כשהצד להדפסה כלפי מטה.

Kâğıt kasetine, yazdırılabilir tarafı aşağı bakarak şekilde kâğıt yükleyin.



(a) Не ставајте хартија над знакот со стрелка ▲ во граничникот.

(a) Nemojte ubacivati papir iznad oznake sa strelicom ▲ unutar vodice za papir.

(a) אל תטען נייר מעל לסימן החץ ▲ בתוך מדריך הקצוות.

(a) Kağıdı kenar kılavuzu içindeki ▲ ok işaretini aşmayacak şekilde yükleyin.

14 Поставете ги големината и типот на хартијата за касетата за хартија. Може да ги смените овие поставки подоцна.

Podesite veličinu i tip papira za kasetu za papir. Ova podešavanja kasnije možete da promenite.

הגדר את הסוג והגודל עבור מחסנית הנייר. ניתן לשנות את ההגדרות האלה מאוחר יותר.

Kâğıt boyutunu ve kâğıt kaseti türünü ayarlayın. Bu ayarları daha sonra değiştirebilirsiniz.

15 Поврзете го компјутерот или паметниот уред со печатачот. Посетете ја веб-локацијата за да го инсталирате софтверот и да ја конфигурирате мрежата. Корисниците на Windows може исто така да инсталираат софтвер и да ја конфигурираат мрежата со помош на испорачаното CD.

Povežite računar ili pametni uređaj sa štampačem. Posetite internet lokaciju da biste instalirali softver ili podesili mrežu. Korisnici operativnog sistema Windows mogu instalirati softver i podesiti mrežu i pomoću priloženog CD-a.

Povežite računar ili pametni uređaj sa štampačem. Posetite internet lokaciju da biste instalirali softver ili podesili mrežu. Korisnici operativnog sistema Windows mogu instalirati softver i podesiti mrežu i pomoću priloženog CD-a.

חבר את המחשב שלך או את המכשיר החכם שלך אל מדפסת. בקר באתר האינטרנט כדי להתקין תוכנה ולהגדיר את הרשת. משתמשי Windows יכולים גם להתקין תוכנה ולהגדיר את הרשת באמצעות התקליטור שסופק.

Bilgisayarınızı veya akıllı cihazınızı yazıcıya bağlayın. Yazılımı yüklemek ve ağı yapılandırmak için web sitesini ziyaret edin. Windows kullanıcıları, birlikte verilen CD'yi kullanarak da yazılımı yükleyebilir ve ağı yapılandırabilirler.



## Troubleshooting

За помош при решавање проблеми, изберете ☺. Оваа функција обезбедува детални и анимирани инструкции за повеќето проблеми, на пр. при приспособувањето на квалитетот на печатење и ставањето хартија.

Radi rešavanja problema izaberite ☺ kako biste dobili pomoć. Ova funkcija pruža animirana uputstva korak po korak za većinu pitanja, kao što su podešavanje kvaliteta štampe i ubacivanje papira.

לפתרון בעיות, בחר את ☺ כדי לקבל סיוע. מאפיין זה מספק הוראות מונפשות צעד-אחר-צעד עבור מרבית הבעיות כמו התאמת איכות ההדפסה וטעינת נייר.

Sorun giderme için ☺ öğesini seçin. Bu özellik, yazdırma kalitesini ayarlama ve kâğıt yükleme gibi çoğu sorun için adım adım ve hareketli talimatlar sağlar.



## Transporting

